



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**24-45/2016**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Општина Битола**

I.1.2)Адреса:**Булевар 1 Мај 61**

I.1.3)Град и поштенски код:**Битола 7000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.bitola.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Славица Димитровска** Адреса на е-пошта:**slavica.nabavki@bitola.gov.mk** Телефон/Факс:**047/208-332/047235723**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

„Дислокација на 35kV кабел во АРМ - столбови“

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**650.000,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Општина Битола

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.8)Рамковна спогодба:**Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Електронска постапка?**Да**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
ќе бидете известени во поканата за е-аукција

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**11.04.2016 во 13.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**90 денови или до 11.07.2016**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**08-04-2016 15:30**

V.2)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

11.04.2016 во 13.00 часот Место: Општина Битола

V.3)Дополнителни информации:

V.4)Датум на објава:**01-04-2016**